

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот	Агротуризам			
2.	Код	АБ4209			
3.	Студиска програма	Агробизнис 4+1			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра,	Економски институт, Скопје, УКИМ			
5.	Степен (прв, втор, трет	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	II семестар	7.	Број на ЕКТС	5
8.	Наставник	Проф.д-р Марија Таковска Д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска			
9.	Предуслови за запишување на	Завршен прв циклус студии (180 кредити) Заверен преходен семестар			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги воведо студентите во проблематиката на агротуризмот, да стекнат со теоретски и практични знаења за концептот на агротуризам односно суштинските области на агротуризмот.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Развивање на способност за разбирање на основните концептуални и методолошки аспекти на агротуризмот ➤ Стекнување на апликативно знаење за клучните принципи на агротуризмот ➤ Стекнување на вештини и способност за критичко, независно и креативно решавање на конкретни појави и проблеми поврзани со агротуризмот 				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поим и дефинирање на агротуризмот • Агротуризмот како алтернативна форма на туризмот • Учесници во агротуризмот • Стратегии за развој на агротуризмот • Планирање и менаџирање на агротуристички производи, бизниси и дестинации • Инструменти за постигнување на одржливи перформанси на агротуризмот • Институционална поддршка на агротуризмот • Студии на случаи (светски најдобри практики и локални искуства 				

12.	Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.					
13.	Вкупен расположлив фонд на време		15 недели (13 недели предавања+2 недели			
14.	Распределба на расположливо време		5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови 30+120 = 150 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава		15 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		45 часови	
		16.3.	Домашно учење		45 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			60 бода	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бода	
	17.3.	Активност и учество			10 бода	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61бод		5 (пет) (F)		
		од 61до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77до 84 бода		8 (осум) (S)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен		Редовност на настава и вежби, проектна задача			
20.	Јазик на кој се изведува		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на		Механизми на интерна евалуација			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Хол Д., Киркпатрик А., Мичел М.	Рурален туризам и одржлив бизнис	Арс Ламина, (проект за	2011
	2.	Методијески Д., Ацковска М.,	Екотуризам	Лонгуров ДОО	2017	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Ацковска М.,	Туризмот и економскиот развој на Република	Економски институт-Скопје	2009	

| |

		Македонија		
--	--	------------	--	--